

Службен весник

на Република Македонија

Број 195

9 ноември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5376. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Канада, со седиште во Торонто	2	5380. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Маврово - Маврови Анови.....	6
5377. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движна ствар на Геолошки завод на Република Македонија	2	5381. Објава од Министерството за надворешни работи	6
5378. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации	3	5382. Список на велелрогери и ветеринарни аптеки	7
5379. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мултинаменски простор со пратечки содржини за одржување на културни манифестации поврзани со фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски КО Долнени-вон г.р. општина Долнени	6	5383. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагање на приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“	8
		5384. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија	8
		5385. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија	8
		5386. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....	9
		Огласен дел	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5376.**

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), и член 52 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА, СО СЕДИШТЕ ВО
ТОРОНТО****Член 1**

За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Канада, со седиште во Торонто се именува Јовица Палашевски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 137/1
3 ноември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5377.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР
НА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на движната ствар-целокупната геолошка документација од извршени основни геолошки истражувања.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Геолошки завод на Република Македонија.

Член 3

Министерот за економија склучува договор со директорот на Геолошки завод на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 - 10172/1
3 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5378.

Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), а во врска со член 49, став (1) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), член 2 од Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.198/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2015 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ
АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 12.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија и фондации:

Реден број	Архивски број	Назив	Седиште	Проект
1.	28-38/1	Организација на жени турчинки од Македонија Дерја	Скопје	Запознавање на жената со новата законска регулатива за заштита од семејното насилство
2.	28-123/1	Културно уметничко друштво Дримкол	Вевчани	Хармонијата помеѓу културата и туризмот во функција на промоција на Вевчани кон светот
3.	28-54/1	Регионален центар за застапување	Делчево	Изработка на општинска стратегија за енергетска ефикасност на општина Делчево
4.	28-118/1	Организација на жените на општина Свети Николе	Свети Николе	Зголеми ги своите вредности - едуцирај се II
5.	28-127/1	Здружение на Власите на општина Гевгелија Мегленија	Гевгелија	Хума -повик од нашите предци Калдрма I дел
6.	28-141/1	Здружение на граѓани за култура и уметност АН-БЛОК	Скопје	Културната разноликост-фактор за развој
7.	28-5/1	Здружение Мултикултура	Тетово	Денови на различности
8.	28-86/1	Здружение за заштита и развој на руралните простори Извор	Кичево	Заштита на природните ресурси по делот од трасата на Коридорот 8 Кичево-Требениште
9.	28-12/1	Ансамбл на народни инструменти и песни Стефче Стојковски	Скопје	Антологија на македонската изворна музика „Од кладенецот на Македонија“ вол.2
10.	28-43/1	Здружение Извор	Кратово	Промоција и одржлив развој на локалитетот Куклица
11.	28-45/1	Здружение за негување на традиционалните вредности Аманет - добра мисла	Битола	Македонија, традиција, обичаи!

12.	28-64/1	Здружение за хуманитарни активности Синергија	Штип	Со едукација до поголема конкурентност при вработување на жените
13.	28-119/1	Здружение на лица со церебрална парализа	Велес	Сервис за домашна посета и поддршка на семејства во кои живеат лица со попреченост
14.	28-121/1	Здружение за социјална и здравствена заштита Благородна мисија	Кочани	Здрав совет за здраво потомство
15.	28-134/1	Здружение SOS Куманово	Куманово	Граѓани со иста цел
16.	28-146/1	Центар за развој на општеството Милениум	Врапчиште	Локален потенцијал како регионално богатството
17.	28-155/1	Здружение на граѓани Симбиоза	Штип	Верските слави и обичаи во Штип и Карбинци, фундамент на живото културно наследство
18.	28-160/1	Здружение за култура и екологија Вевчанска Традиција	Вевчани	Валавичарството - дел од културниот идентитет на Вевчани
19.	28-48/1	Центар за детска и младинска иницијатива Виделина	Прилеп	Адекватен пристап до изворите со вода и нивно уредување
20.	28-130/1	Центар за помош и интегрирање на недоволно развиените и развиените подрачја во граѓанското општество - НВО Центар Кичево	Кичево	Промоција на културното наследство од Кичевскиот регион
21.	28-31/1	Здружение за истражување и развој ИТ КРЕАТИВ	Битола	Запознај го Пелистер
22.	28-78/1	Здружение Минерва тим	Свети Николе	Со енергетско ефикасен музеј до заштитено културно наследство на општина Свети Николе
23.	28-115/1	Здружение Романо Вас - Ромска рака	Скопје	Ромски креативен камп
24.	28-3/1	Здружение Извиднички одред „Димитар Влахов“	Велес	Младинско економски рурален туризам
25.	28-52/1	Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби Бравура Кооператива	Делчево	Инклузија преку спорт
26.	28-68/1	Здружение Доверба	Куманово	Преку младинско претприемништво до рурален развој
27.	28-126/1	Здружение за артикулација на младински интерес Форум за авангардна креативност ФАК	Прилеп	Adventure Tourism Office
28.	28-137/1	Здружение за соработка и развој АМГ Преспа	Скопје	Развој на руралниот туризам во Преспанскиот регион преку размена на искуства и градење на препознатлив туристички имиџ
29.	28-26/1	Детски парламент на Македонија за Штип и Карбинци	Штип	Препознај ги, афирмирај ги и практикувај ги македонските производи
30.	28-128/1	Здружение Центар за демократски развој и интеграција Визија - ЕУ	Дебар	Младински мултиетнички иницијативи

31.	28-142/1	Здружение за култура и фолклор Фолклорен ансамбл	Кочани	Центар за таленти
32.	28-4/1	Здружение за духовно обединување на Сетинци, Попадинци и Крушодари од Лерин во Македонија	Скопје	Културниот идентитет на Македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија како фактор за јакнење на довербата и коегзистенцијата меѓу македонскиот и грчкиот народ и нините држави Македонија и Грција
33.	28-80/1	Здружение за европска интеграција Европска гледна точка	Битола	Граѓаните и Европската Унија
34.	28-1/1	Здружение на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за идните на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност	Скопје	Продолжување на активностите на јакнење на владеењето на правото за потребите на граѓаните прогонувани, затворани и осудувани за самобитноста на македонскиот народ од 1945 - 1990 год. И негување на придобивките од нивното делување
35.	28-70/1	Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ	Скопје	Со добра информација кон решение
36.	28-159/1	Здружение за волонтеризам Волонтерски центар	Скопје	Преку магазин до развој на информатичко - комуникациски вештини кај младите
37.	28-99/1	Фондација за негување на македонското културно наследство Македоника	Скопје	Бесплатни лектури за основно и средно образование
38.	28-152/1	Здружение на креативни индивидуалци Нов Блесок	Битола	Преку еднакви можности и почитување на човековите права до општество без криминал и корупција
39.	28-81/1	Здружение за култура и уметност Традија	Тетово	Промоција на заедничките културни вредности во нашето општество
40.	28-148/1	Здружение ДРИТА АГВ	Гостивар	Учи и сподели знаење за свој просперитет и напредок

Член 2

Се задолжуваат здруженијата и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности, а најдоцна до 30.6.2016 година, да достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 - 11156/1
30 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5379.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МУЛТИНАМЕНСКИ ПРОСТОР СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ФЕСТИВАЛОТ НА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЕСНИ ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ КО ДОЛНЕНИ -ВОН Г.Р. ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мултинаменски простор со пратечки содржини за одржување на културни манифестации поврзани со фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски КО Долнени-вон г.р., општина Долнени.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 16415м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1290/1 деп	Долнени-вон г.р.	Рудина	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				16493м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11231/1
3 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5380.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК ОД ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО – МАВРОВИ АНОВИ

1. Едит Азизи се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Маврово – Маврови Анови.

2. За член на Управниот одбор – претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Маврово – Маврови Анови се именува Неби Реџеџи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11190/1
20 октомври 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

5381.

ОБЈАВА

Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија, склучен во Скопје на 16 февруари 2015 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија на 26 мај 2015 година, објавен во Додаток на „Службен весник на РМ“ бр. 88 од 28 мај 2015 година, којшто исто така е ратификуван и во Република Србија, во согласност со неговиот член 9, влегол во сила на 19 октомври 2015 година.

29 октомври 2015 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Попоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

5382.

Врз основа на член 46 став (9) од Законот за ветеринарно – медицински препарати („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/10, 136/11 и 149/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство објавува

СПИСОК НА ВЕЛЕДРОГЕРИИ И ВЕТЕРИНАРНИ АПТЕКИ

Реден број	Назив	Тип на објект	Адреса на објектот	Град	Решение бр.	Датум	АХВ број
1	ФАРМА - ВЕТ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Благоја Стефковски" бр.2 Скопје	Битола	14-2183/1	26.03.2015	40
2	ВИТА ВЕТ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Тајмишка" бр.32 Скопје	Скопје	14-2092/7	21.01.2015	48
3	АЛИМАН КОМЕРЦ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Антон Попов" бр.66 Скопје	Скопје	14-1933/2	18.03.2015	50
4	ЕДИН КОМЕРЦ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Војвода Грујица" бр.26 Скопје	Скопје	14-7173/4	21.01.2015	55
5	ПРИМА ЛЕК	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Интернационални бригади" бр.4 Скопје	Скопје	13-3698/7	01.10.2014	61
6	ВЕТЕРИНА	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Тодор Чангов" 51 бр.21 Скопје	Скопје	13-9280/2	30.12.2014	62
7	ИЛЕМИК	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Орде Тодороски Шемко" бр.47 Прилеп	Прилеп	13-1963/7	18.06.2013	63
8	НУТРИВЕТ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "1550" бр.34 с. Визбегово Скопје	Скопје	13-2017/7	12.12.2012	64
9	ИНОКС	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Првомајска" бр.18 Скопје	Скопје	13-9281/2	30.12.2014	65
10	ВЕТМЕДИКА	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Победа" бр.7 Прилеп	Прилеп	13-1373/7	04.07.2013	66
11	ДОВЕНСКИ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Иво Лопа Рибар" бр.66 Куманово	Куманово	13-1228/8	19.12.2012	67
12	ПАСТЕР	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Марјан Божиоски" бр.63 Битола	Битола	14-2869/3	21.04.2015	68
13	ЛОЗАНЧЕ ПРОМЕТ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Индустриска" бр.83 Битола	Битола	14-2870/4	15.09.2015	69
14	ЛИДИА ВЕТ	Ветеринарна веледрогерија	ул. "852" бр.62 Скопје	Скопје	14-1924/2	18.03.2015	70
15	ВЕЗЕ ШАРИ	Ветеринарна веледрогерија	с. Требош, Желино Тетово	Тетово	14-2523/8	25.08.2015	71
16	УНИВИГО	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Интернационални бригади" бр.4 Скопје	Скопје	13-3711/8	30.12.2014	72
17	СИМБИОМЕДИК	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Интернационални бригади" бр.4 Скопје	Скопје	13-3699/7	01.10.2014	73
18	ПРАКСИС	Ветеринарна веледрогерија	ул. "181" бр.19 Мала Речица Тетово	Тетово	14-2931/4	18.06.2015	74
19	ВЕТПРОМЕТ	Ветеринарна веледрогерија	бул. "Авној" бр.74 Скопје	Скопје	13-7770/4	17.02.2014	75
20	ВЕТЕРИНАРСТО	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Тодор Чангов" бр.93 Скопје	Скопје	14-8071/6	02.08.2015	76
21	ВЕРАКС	Ветеринарна веледрогерија	ул. "Благоја Стефковски" бр.16 Скопје	Скопје	14-1071/7	17.08.2015	77
22	ПРВА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА	Ветеринарна аптека	ул. "Интернационални бригади" бр.4 Скопје	Скопје	14-9240/8	21.08.2015	78
23	ПАСТЕР СТРУМИЦА	Ветеринарна аптека	ул. "Ленинова" бр.91 Струмица	Струмица	14-3368/4	09.09.2015	79

Бр. 14-7123/3
30 октомври 2015 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

5383.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и член 66 став 2 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015), Управниот одбор на Академијата на седницата одржана на 2.11.2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Член 1

Во Правилникот за полагање на приеман испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ („Сл. весник на РМ“ бр. 77 од 12.05.2015 година) во член 5 став 1, по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи „Напомена за уплата на 1000,00 денари на име надомест на трошоци за полагање на приемниот испит“. Алинеите 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 5, 6, 7 и 8.

Член 2

Во членот 6, став 3 од Правилникот, точката на крајот се брише и по зборот нотар се додаваат зборовите „како и доказ за уплатени 1000,00 денари на сметка на Академијата на име на надомест на трошоци за полагање на приемниот испит“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-384/13 Академија за судии и
2 ноември 2015 година јавни обвинители Павел Шатев
Скопје Претседател на Управен одбор,
Лилјана Спасоска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5384.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 алинеја 3 член 43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), во врска со член 5 од Законот за изменување и дополнување на законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.113/14) на одржаната деведесет и трета седница одржана на 22.9.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

На Олгица Јорданова родена на 23.9.1950 година, избрана на 14.12.2011 година со Уверение СОИ бр.4/11 од 15.12.2011 година за член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, а на 14.4.2009 година со Одлука СОИ бр.1/09 избрана е за јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип со траен мандат, и се утврди престанок на функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија и Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип, поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип и работниот однос и престанува заклучно со 13.12.2015 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОП Бр.5/15
22 септември 2015 година
Скопје

Совет на Јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

5385.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно член 9 алинеја 3 чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), во врска со член 5 од Законот за изменување и дополнување на законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.113/14) на одржаната деведесет и петта седница на ден 30.9.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

Катица Соколовска Гигова родена на 30.9.1950 година, избрана на 14.4.2009 година, за јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, без ограничување на траење на мандатот, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на услови за старосна пензија заклучно со 31.10.2015 година.

II

Согласно Решението У.бр.114/2014 на Уставиот суд на Република Македонија од 1.4.2015 година, Одлуката од точка 1 се запира од извршување до донесување на

конечна одлука на Уставниот суд на Република Македонија, и истата продолжува да ја извршува функцијата јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР Бр.6/15
30 септември 2015 година
Скопје

Совет на Јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5386.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, промет и услуги „ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ - Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На Друштвото за производство, промет и услуги „ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ - Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-142/15
6 ноември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**
Друштво за производство, промет и услуги „ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 515 бр.8 Гази Баба – Скопје, Република Македонија.

2. **Енергетската дејност за која се издава лиценцата**
Снабдување со природен гас.

3. **Датум на издавање на лиценцата:**
6 ноември 2015 година

4. **Период на важење на лиценцата:**
10 години

5. **Датум до кога важи лиценцата:**
6 ноември 2025 година

6. **Евидентен број на издадената лиценца:**
ПГ-27.09.1/15

7. **Број на деловниот субјект -** 6766587

8. **Единствен даночен број -**4043012510433

9. **Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас.

Како снабдување со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета продажба на природен гас на потрошувачите и може да вклучи трговија со природен гас.

10. **Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за продажба на природен гас и договори за обезбедување на соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги согласно важечките тарифи.

11. **Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. **Општи обврски за носителот на лиценцата**
Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи;

- им фактурира на своите купувачи за природниот гас, како и за преносниот и/или дистрибутивниот капацитет;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на системот за пренос на природен гас во однос на обврските поврзани со урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните трансакции;

- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на преносниот систем и/или на дистрибутивните системи;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и

- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување со природен гас, склучени со потрошувачи.

- месечни извештаи за набавени и продадени количини на природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог: Табела 1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС
ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ _____, _____ ГОДИНА**

(во m^3)

ИМЕ НА ПОТРОШУВАЧ	ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦОТ		ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ОД ПОЧЕТОК НА ГОДИНАТА	
	Планирано согласно Договор	Реализирано	Планирано согласно Договор	Реализирано
1.....				
2.....				
3.....				
4.....				
5.....				
ВКУПНО				



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015195